


JAVNO PRETUPRIJATIE УЛИЦИ И ПАТИШТА
NDERMARRJES PUBLIKE RRUGË DHE RRUGICA
05-3839/1
Бр. № 18-09-20 год.-viii
СКОПЈЕ-СНКУР



ИЗВЕШТАЈ

ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈП УЛИЦИ И ПАТИШТА СКОПЈЕ

за периодот од 01.01. – 30.06.2018 година

Скопје,јули 2018

1. ОСНОВАЊЕ, ДЕЈНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЈА, ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ, ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА, ЗАКОНИ, УРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ

ОСНОВАЊЕ

Јавното претпријатие “Улицы и патишта” - Скопје (во понатамошниот текст “Улицы и патишта”) својата дејност ја обавува од 1958 година како Градска управа за патишта, организација со самостојно финансирање.

Јавното претпријатие е основано со Одлука за поделба на претпријатието ЈКП “Комуналец” во повеќе посебни претпријатија со бр.02-3800/7 од 08.10.1992 година, заведено во судскиот регистар на Окружниот стопански суд во Скопје под број 19253/92 од 29.12.1992 година.

Со Решение Трег. Бр.10504/1999 од 29.10.2001 година од Основен суд Скопје 1 Скопје извршено е усогласување со Законот за јавни претпријатија и Статутот на Јавното претпријатие “Улицы и патишта”-Скопје, донесен од Управниот одбор на ден 21.12.1998 година бр. 02-2932/1 на кој е дадена согласност од Советот на град Скопје, Решение број 09-3196 од 21.12.1998 година и Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈП “Улицы и патишта” – Скопје бр.09-1617/1 од 28.06.1999 година.

Седиштето на Јавното претпријатие е во Скопје, на ул.“Коле Неделковски” бр.38.

Јавното претпријатие има својство на правно лице. Во правниот промет со трети лица наступува во свое име и за своја сметка и за обврските одговара со целиот имот со кој располага.

ДЕЈНОСТ

Претежна дејност под која е регистрирано Јавното претпријатие е под шифра **42.11 Изградба на патишта и автопати.**

Во рамките на предметот на работењето Претпријатието ќе ги врши и следниве дејности:

- 08.12 Вадење на чакал и песок; глина и каолин;
- 08.99 Останато рударство и вадење на камен неспомнато на други места;
- 23.61 Производство на производи од бетон за градежни цели;
- 42.91 Изградба на хидроградежни објекти;
- 42.99 Изградба на други објекти од нискоградба неспомнати на други места
- 43.11 Уривање;
- 43.12 Подготвителни работи на градилиште;
- 43.29 Други градежни – инсталатерски работи;

- 45.20 Одржување и поправка на моторни возила;
- 71.12 Инженерство и со него поврзано техничко советување;
- 96.03 Погребни и слични дејности;

ОРГАНИЗАЦИЈА

Организационата поставеност на Јавното претпријатие “Улици и патишта” - Скопје е уредена со посебен акт Правилник за внатрешна организација и систематизација на работните места, при што го сочинуваат следните организациони единици (во форма на сектори):

- Сектор Механизација
- Сектор Сообраќај
- Сектор Одржување и изградба на сообраќајници
- Сектор Технички работи
- Сектор Правни и кадрово- општи работи
- Сектор Финансии

Секој сектор се дели на соодветен број одделенија кои дејствуваат како единствена целина во рамките на Претпријатието и немаат својство на правни лица.

Бројот на вработени во “Улици и патишта” заклучно со **30.06. 2018** година изнесува **254**.

Квалификационата структура е прикажана во следнава табела:

Број и квалификациона структура по Сектори						
Сектори	ВСС	ВШС	ССС	ВК/КВ	НК/ПК	Вкупно
Генерален Директор	1					1
Изградба и одржување на сообраќајници	8	2	14	19	61	104
Сообраќај	13	1	13	7	4	38
Механизација	1		41	15	5	62
Технички работи	2		1			3
Финансии	4	1	11			16
Правно-кадрови и општи работи	6		20		4	28
Вкупно:	35	4	100	41	74	254

Целокупното материјално и финансиско работење во периодот **01.01.-30.06.2018** година Јавното претпријатие “Улици и патишта” - Скопје го извршува преку 7 (седум) сметки отворени во деловните банки и тоа 5(пет) денарски и 2 (две) девизни:

300000001198471	Комерцијална банка АД Скопје	Денарска сметка
210045289640156	НЛБ Тутунска банка АД Скопје	Денарска сметка
370011100068152	Еуростандард банка АД Скопје	Денарска сметка
270045289640163	ХАЛКБАНК АД Скопје	Денарска сметка
270045289640260	ХАЛКБАНК АД Скопје	Денарска сметка-наменска
МК07210703000003138	НЛБ Тутунска банка АД Скопје	Девизна сметка
МК07270703000001011	ХАЛКБАНК АД Скопје	Девизна сметка

Овластен потписник на финансиските документи е законскиот застапник в.д-директорот Сенад Смаиловиќ.

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ

Органи на управување на Јавното претпријатие “Улици и патишта” - Скопје согласно Статутот донесен на седницата одржана на 03.06.2011 година се:

- Управен одбор
- Надзорен орган за контрола на материјално – финансиското работење и
- Директор

ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА

Целокупното работење на ЈП Улици и патишта Скопје се одвива во согласност со Програмите за работењето за 2018 г.за кои согласност дава Советот на Град Скопје и тоа:

- Програма -за одржување и реконструкција на сообраќајници во надлежност на Град Скопје, пешачки и велосипедски патеки и јавни рекреативни површини на подрачјето на Град Скопје во 2018 г.
- Програма за одржување и изведба на светлосна, хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација во 2018 г.
- Програма за одржување на магистрални и собирни улици на подрачјето на Град Скопје во зимски услови за 2017/2018година (Зимска Служба)
- Програма – Одржување на коритото на реката Вардар, нејзините притоки, реките Лепенец, Треска, Серава и отворените канали на подрачјето на Град Скопје за 2018 г.

Програмите кои оваа година споредбено со 2017г. ги нема се :

- Програма – Отстранување и времено складирање на бесправно поставени објекти во појасот на магистрални и собирни улици и други јавни површини на подрачјето на Град Скопје
- Програма за дополнителни активности во делот на одржувањето на коритото на реката Вардар, нејзините притоки и отворените канали на подрачјето на Град Скопје

ЗАКОНИ, УРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ врз основа на кои се одвива целокупното работење на ЈП

- Закон за јавни претпријатија
- Закон за трговски друштва
- Закон за данокот на додадена вредност
- Закон за данок на добивка
- Закон за персонален данок на доход
- Закон за исплата на плати во Република Македонија
- Закон за јавни набавки
- Закон за работни односи
- МСС
- Закон за комунални дејности
- Закон за градба
- Уредба за начинот на пресметување на амортизацијата, односно отпис на вредноста на нематеријалните и материјалните средства и за номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони ставки
- Правилник за сметковниот план и содржината на одделните сметки во сметковниот план
- Правилник за начинот на вршење на попис на средствата и обврските и усогласување на сметководствената со фактичката состојба утврдена со пописот и други.

2. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основни начела

- 2.1. Правниот субјект ги изготвува своите финансиски извештаи засновано врз пресметковна основа при што ефектите на трансакциите и другите настани се признаваат тогаш кога ќе настанат и се евидентираат во сметководствената евиденција за периодите на кои се однесуваат.

Реализација

- 2.2. Во согласност со прописите, реализацијата како што е наведено во точка 2.1. е проценета по фактурна вредност. Според меѓународните сметководствени стандарди приходите треба да се мерат според нивната објективна вредност, примениот надомест или побарувањето.
- 2.3. Приходите од продажба треба да бидат признаени кога ќе се исполнат во целост условите: се пренесени на купувачот сите значајни ризици и користи од сопственоста над производите, друштвото не го задржува ниту управувањето ниту контролата над производите, износот на приходите веродостојно да е мерлив, веројатност дека економските користи ќе дојдат како прилив и настанатите трошоци или трошоците кои треба да бидат настанати во врска со трансакцијата можат веродостојно да се мерат.
- 2.4. Приходите од давање на услуги можат веродостојно да се проценат доколку: износот на приходот може веродостојно да се мери, веројатноста дека ќе има прилив на економски користи во врска со трансакцијата, признавање на приходот според степенот на довршеноста на датумот под кој е сочинет билансот на состојбата и трошоците стекнати за трансакцијата можат веродостојно да се мерат.
- 2.5. Кога се јавува неизвесност во врска со наплатата на дел од реализацијата, ненаплатениот износ за кој престанала веројатноста дека ќе биде наплатен, се признава како расход, а не како исправка на порано признаениот износ како приход.

Трошоци на реализација

- 2.6. Трошоците на реализација ги опфаќаат сите трошоци што се настанати во однос на фактурираната реализација. Расходите се признаваат во билансот на успех кога намалувањето на идните економски користи поврзано со намалување на дадено средство или зголемување на дадена обврска може веродостојно да се измери.
- 2.7. Трошоците на реализација се покриваат од приходите остварени во пресметковниот период кога ќе настанат.

Приходи од камати

- 2.8. Каматите настанати по основ на денарски влогови и побарувања од деловните односи, се искажуваат како останати приходи. Во согласност со законските прописи под камата се подразбира и било кој облик на ревалоризација на побарувањата ако така е договорено, односно пропишано.
- 2.9. Приходите од камати треба да се признаваат доколку постои веројатност дека правниот субјект ќе има приливи на економски користи во врска со трансакцијата и кога износот на приходот може веродостојно да се мери.

- 2.10. Каматите треба да бидат признати како пресметани приходи, така што се зема предвид фактичкиот принос на средствата.

Камати како расход

- 2.11. Каматите настанати по основ на обврски пресметани до датумот на билансот на состојба, се искажуваат во билансот на успех како камати. Во согласност со законските прописи, под камата се подразбира и било кој облик на ревалоризација на обврските, ако така е договорено или пропишано.

Данок на добивка

- 2.12. Добивката преставува разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на Јавното претпријатие “Улици и патишта” - Скопје во износи утврдени согласно МСС, освен приходите и расходите за кои согласно Законот за данокот на добивка е пропишан друг начин на утврдување.
- 2.13. Тековниот данок за тековниот и претходниот период Јавното претпријатие “Улици и патишта” - Скопје го признава како обврска до степенот кој не е платен, а износот кој е платен и ги надминува обврските за тековниот и претходниот период се признава како средство/побарување.

Парични средства и хартии од вредност

- 2.14. Паричните средства на сметките во носителите на платниот промет и во благајната се искажуваат во номинален износ според доставениот извод за состојбата на сметките и благајничкиот извештај.
- 2.15. Благајничкиот максимум се утврдува од страна на органот на управување согласно одредбите од Законот за платниот промет.

Побарувања по основ на продажба

- 2.16. Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат: побарувањата од купувачи во земјата и странство, како и вредносното усогласување на побарувањата од купувачите.
- 2.17. Побарувањата Јавното претпријатие “Улици и патишта” - Скопје ги признава во Билансот на состојба кога и само кога станува странка на договорените одредби на инструментот. Мерењето на побарувањата се врши според нивната номинална вредност.
- 2.18. Јавното претпријатие “Улици и патишта” - Скопје врши усогласување на побарувањата односно депризнување кога и само кога Јавното претпријатие “Улици и патишта” - Скопје ја губи контролата над договорните права односно постои неможност за наплата на дел или на целото побарување од должникот.

Залихи

- 2.19. Залихите се средства во облик на сировини или помошни материјали кои се трошат во процесот на производство или во давањето на услугите
- 2.20. Залихите треба да се мерат според износот на трошоците за нивната набавка или нето реализационата вредност, во зависност од тоа која од нив е пониска.
- 2.21. Трошоците на залихите ги опфаќаат трошоците на набавката, трошоците на конверзијата и другите трошоци кои се направени со цел залихите да се доведат во постојната локација во постојните услови.
- 2.22. Трошоците на набавката на залихите ги опфаќаат набавната цена, увозните давачки и другите даноци, превозот, манипулативните и другите трошоци. Трговските попусти, рабатите и другите слични ставки се одземаат при утврдувањето на трошоците на набавката.
- 2.23. Трошоците на конверзија на залихите ги вклучуваат трошоците кои непосредно се однесуваат на единиците на производството.
- 2.24. Трошоците на залихите се вреднуваат по пат на користење на метода на прв-влезен, прв-излезен односно за даночни цели по пондериран просек.
- 2.25. Залихите на сировини и материјали и на резервни делови се водат по просечни цени.
- 2.26. Ситниот инвентар, алатот и автогумите се отпишуваат за 100% од вредноста при ставање во употреба.

Нематеријални и материјални средства

- 2.27. Под нематеријални и материјални средства се сметаат правата односно предметите чиј поединечен трошок на набавка е поголем од 300 ЕВРА и корисниот век на употреба е подолг од една година.
- 2.28. Набавките на нематеријалните и материјални средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства, вклучувајќи ги и увозните давачки и даноците при купувањето кои не се рефундираат, како и сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.
- 2.29. Нематеријалните и материјални средства кои се набавени, односно преземени од друго правно лице без надоместок или со делумен надоместок се евидентираат по нивната книговодствена вредност (набавна, односно ревалоризирана вредност со намалување на кумулативната исправка на вредноста до преземањето на основните средства) зголемена за зависни трошоци. Позитивната разлика настаната при продажбата на материјалните и нематеријални средства се книжи непосредно во корист на останатите приходи, а негативната разлика на терет на останатите трошоци.

- 2.30. Последователните издатоци за недвижностите, постројките и опремата се признаваат како средство само тогаш кога издатоците ја подобруваат состојбата на средството над неговиот почетно проценет стандард на успешноста на користењето.

Амортизација

- 2.31. Амортизацијата односно отписот на вредноста на средствата се врши со праволиниска метода со примена на годишните амортизациони стапки утврдени со Номенклатурата на средствата за амортизација.
- 2.32. Корисниот век на употреба односно рокот на отпишувањето на средствата се одредува согласно со пропишаните стапки.
- 2.33. Даночниот обврзник може да ги зголеми годишните амортизациони стапки објавени во Номенклатурата, најмногу до 50%, доколку процени пократок корисен век на употреба на средствата. Вака зголемените амортизациони стапки се сметаат како највисоки дозволени амортизациони стапки за пресметување на амортизацијата која се признава како расход во даночниот биланс.
- 2.34. Основица за пресметување на амортизацијата претставува набавната вредност, односно ревалоризационата вредност на средствата.
- 2.35. Набавната вредност на средствата согласно прифатените сметководствени стандарди ја сочинуваат куповната цена (фактурната вредност), зголемена за увозните давачки и даноците кои не се рефундираат при купувањето и сите други издатоци кои директно се пропишуваат на подготвувањето на средството за неговата наменета употреба. Сите трговски попусти и рабати се одбиваат при утврдувањето на набавната вредност.
- 2.36. Основицата за пресметување на амортизација се корегира за последователните издатоци во согласност со сметководствените стандарди со кои се подобрува состојбата на средството над неговиот почетно проценет стандард на успешност во користењето, односно за вложувањата поради реконструкција, адаптација, или други вложувања со кои се зголемува корисниот век на употреба, капацитетот, функционалната поврзаност и слично. Промените на вредноста која претставува основица за амортизација се земаат во предвид од првиот ден на наредниот месец, односно од првиот ден на наредната година откако настанале.
- 2.37. Амортизацијата се пресметува поединечно за секое средство во рамките на амортизационите групи пропишани со Номенклатурата на средствата за амортизација се додека вредноста на средствата не биде во целост надоместена.
- 2.38. Кога ќе се надомести вредноста која претставува основица за пресметување на амортизацијата, односно кога износот на набавната вредност на средствата е еднаков на отпишаната вредност, престанува натамошното пресметување на амортизацијата.

- 2.39. Трошокот по основа на амортизација на средствата се признава како расход во даночниот биланс од првиот ден на наредниот месец откако тие средства почнале да се користат за вршење на дејноста.
- 2.40. Трошокот по основа на амортизација на продадените, подарените, отуѓените или уништени средства, како и средствата што се трајно надвор од употреба, се признава како расход во даночниот биланс до крајот на месецот во кој средствата биле во употреба.
- 2.41. Неамортизираната набавна вредност на средствата се признава како расход во даночниот биланс во даночниот период во кој средствата се продадени, подарени, на друг начин отуѓени или уништени, како средствата што се трајно надвор од употреба, врз основа на согласност од Органот за јавни приходи.
- 2.42. Ако даночниот обврзник за свои потреби ги отпишува средствата по методи и стапки кои се различни од утврдените и ако вкупно утврдениот износ на амортизација за даночниот период е помал од износот кој би се добил со примена на одредбите на Уредбата, така утврдениот износ претставува расход по основа на амортизација и за целите на оданочувањето.
- 2.43. Средствата кои во целост се отпишани се задржуваат во евиденцијата и се искажуваат во билансот до моментот на нивното продавање, подарување, отуѓување на друг начин или уништување.

Пропишани и применети годишни стапки на амортизација се следни:

Опис	2018
Градежни објекти	1.4-10% 1.1-2,5% 1.3-5%
Опрема (производство и преработка, погонски и деловен инвентар)	2.2-10%
Останата неспомната опрема (градежна механизација)	2.5-10%
Канцелариски мебел	2.3-20%
Моторни возила	2.4-25%
Транспортни средства	2.1-5%
Компјутерска и телекомуникациска опрема, фиксни и мобилни телефони	2.4-25%
Долгорочни нематеријални средства (компјутерски софтвер)	5-20%
Останати неспомнати средства	6-10%

Краткорочни и долгорочни обврски

- 2.44. Краткорочните и долгорочните обврски ги опфаќаат обврските врз основа на заеми и кредити, обврски за примени аванси, обврски према добавувачите, обврски према вработените, обврски за даноци и придонеси и обврски кои произлегуваат од распределба на остварениот резултат на работење/добивка.
- 2.45. Краткорочните и долгорочните обврски се искажуваат според нивната номинална вредност искажана на соодветниот сметководствен документ зголемени со каматата согласно склучените договори.

Капитал и резерви

- 2.46. Капиталот ги опфаќа иницијалните сопствени средства за работење заедно со акумулираната добивка распоредена во овој фонд, другите акумулирани приходи и распоредената ревалоризациона резерва.
- 2.47. Законските резерви се издвојуваат во висина од 15% од нето добивката се додека резервите на субјектот не достигнат износ кој е еднаков на една петтина од основната главнина. Намалувањето на оваа резерва по било кој основ треба да се надомести.
- 2.48. Ревалоризационата резерва претставува резултат - ефект од ревалоризација на нематеријални и материјални средства.

3. ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ**3.1. ТЕХНИЧКА РЕАЛИЗАЦИЈА**

Физичките показатели од работењето за периодот 01.01.-30.06.2018 г. се дадени во следната Табела 1

Реден број	ЈП УЛИЦИ И ПАТИШТА 2018г.	Асфалт	Асфалт	Асфалт	Коцка	Столпбиња	Обележување	Знаци	Лед модул	Рачно чистење на косини и канали	Машинско чистење на косини и канали	Механизација	Работна рака	Ладен асфалт
	Единица мерка	тон	м2	м1	м2	ком	м2	ком	ком	м2	м2	час	час	тон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ГРАД СКОПЈЕ	/	34.211,45	7.840	/	1.231	13.405,58	272	97	/	21.137	6.625,60	21.312	142
2	Трети лица асфалтирање	479,50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Вкупно:	479,50	34.211,45	7.840	0,0	1.231	13.405,58	272	97	0,0	21.137	6.625,60	21.312	142
---------	--------	-----------	-------	-----	-------	-----------	-----	----	-----	--------	----------	--------	-----

За да се направи споредба со периодот 01.01.-30.06.2017 г. следи Табела 2 во која се прикажани физичките показатели од работењето на Претпријатието за овој период.

Табела 2

Реден број	ЈП УЛИЦИ И ПАТИШТА 2017г.	Асфалт	Асфалт	Асфалт	Коцка	Столпчиња	Фарбање	Знаци	Лед модул	Рачно чистење на косини и канали	Машинско чистење на косини и канали	Механизација	Работна рака	Ладен асфалт
	Единица мерка	тон	м2	м1	м2	ком	м2	ком	ком	м2	м2	час	час	тон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ГРАД СКОПЈЕ	/	68.719,25	8.370	237,45	1.476	17241	272	102	0	0	7.948	26.448	296
2	Трети лица асфалтирање	128	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Вкупно:	128	68.719,25	8.370	237,45	1.476	17241	272	102	0	0	7.948	26.448	296

Споредено со показателите од работењето (ТЕХНИЧКА РЕАЛИЗАЦИЈА) за истиот период во 2017г. состојбата е следната:

- Во периодот 01.01.-30.06.2018 г. асфалтирани се двојно помалку површини вкупно 34.211,45 м2 наспроти 68.719,25 м2 во истиот период во 2017 г.
- Во периодот 01.01.-30.06.2018 г. количината на потрошениот асфалт за асфалтирање за трети лица изнесува 479,50 т., додека за истиот период во 2017 г. за оваа намена се потрошени скоро четири пати помалку асфалт 128,00 т.
- Во периодот 01.01.-30.06.2018 г. нема активности за поставување на коцка, за разлика од минатата година кога истата позиција изнесувала 237,45 м2.
- Во периодот 01.01.-30.06.2018 г. нема активности околу Рачно чистење на косини и канали на р.Вардар на територија на Град Скопје исто како и во истиот период за 2017г., додека за позиција Машинско чистење на косини и канали на р.Вардар на територија на Град Скопје во периодот 01.01.-30.6.2018 изведени се активности во износ од 21.137 м2, додека во истиот период 2017 г. немало ваков вид на активности.
- Што се однесува до Зимското одржување на улици, во првото шестомесечие во 2018 г. механизацијата била во функција 6.625,60 часа (7.948 часа во 2017 г.), додека

работната рака била ангажирана **21.312** часови во 2018, додека во 2017 г. бројот на ангажирана работна рака била 26.448 часови.

- Во периодот 01.01.-30.06.2018 г. вградени се **142** т ладен асфалт, додека во 2017 г. за истиот период биле вградени скоро дупло повеќе, односно 296 т.

3.2 ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Техничката реализација од работењето на Одделението за **ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА** сигнализација во периодот **01.01.-30.06.2018 г.** е следната:

1. Вкупно бележење **13.405,58 м2** или рачно бележење 7.845,76 м2 и машинско бележење 5.559,82 м2 за период од 6 месеци, што е за 3.837.42 помалку од истиот период во 2017 г. кога се обележени вкупно 17.243 м2 или 11.134 м2 рачно и 6.109 м2 машински.

2. Останати работи кои се реализирани во периодот 01.01.-30.06.2018 г. споредбено со истиот период во 2017 г.:

Р.Б	ПОЗИЦИИ:	2018	2017
1.	Поставени и заменети сообраќајни знаци	364	105
2.	Исправени/извадени и исчистени сообраќајни знаци	295	167
3.	Сверни огледала	0	0
4.	Делинеатори	0	0
5.	Катадиоптри	530	0
6.	Ретрорефлектирачки столбчиња	0	0
7.	Светлечки знаци еднострани и двострани	0	0

Б. Активности од **СВЕТЛОСНА** сигнализација за периодот од **01.01.-30.06.2018г.** се следните:

Р.Б	ПОЗИЦИИ:
1.	Семафоризирани се две нови крстосници: - Бул.Борис Трајковски - Ул.1520 - Ул.Борис Сарфов – О.У.Мирче Ацев
2.	Поставени се 34 нови лед лантерни
3.	Поставени се 12 нови семафорски столбови
4.	Заменети се 7 семафорски столбови

5.	Репарирани се 37 лед лантерни,
6.	Репарирани се 134 лед модули,

4. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. БИЛАНС НА УСПЕХ

Во периодот 01.01.-30.06.2018 г ЈП Улицы и патишта има остварени вкупни приходи во износ од **142.625.304,00 ден** и вкупни расходи во износ од **108.626.806,00 ден**.

Како резултат на поголеми приходи од расходи во набљудуваниот период остварена е добивка од работењето во износ од **33.998.498,00 ден**

Во истиот период 2017 г остварените вкупни приходи се во износ до 219.915.244,00 ден, вкупните расходи изнесуваат 122.822.381,00 ден и остварена е добивка во износ до 97.092.863,00 ден.

ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Приходи од продажба

Приходите од продажба во периодот 01.01.-30.06.2018 година во износ од **139.918.195,00 денари** се намалени во однос на оние остварени истиот период во 2017 г. (**195.918.263,00 денари**) за **56.000.068,00 денари** (индекс 0,71) и се однесуваат на приходи по основ на активности поврзани со: одржување на сообраќајници во зимски услови, машинско сечење на асфалт, раскопување асфалт, ископ, утовар и превоз на ископан материјал, санација на коловозна и тротоарска површина со асфалтна маса, изградба на коловоз и тротоар од асфалт, редување на рабници, демонтирање и монтирање на столбчиња, одржување на светлосна сигнализација, поставување на сообраќајни знаци, рачно и машинско обележување на сообраќајници, чистење на корито на р. Вардар и нејзините притоки, чистење на отворени канали на подрачјето на Град Скопје, поставување и фарбање на огради и други приходи.

Во периодот 01.01.-30.06.2018 година најголем дел од приходите од продажба се остварени од работењето со Град Скопје и тоа **133.896.661,00 ден** (**95,70%** од приходите од продажба) и се за **56.289.797,00 ден** пониски од приходите остварени во истиот период 2017 г.

Приходи од продажба се остварени и од работење со други правни лица во износ од **6.021.534,00 ден**.

Останати приходи

Останати приходи во периодот од 01.01.-30.06.2018 година изнесуваат **2.707.096,00** денари, а во периодот од 01.01.-30.06.2017 година изнесуваат **23.996.942,00** денари односно намалени се за **21.289.846,00** денари (индекс 0,11).

Во следната табела ќе бидат прикажани останатите приходи од работењето во ЈП Улицы и патишта:

Останати приходи	01.01.-30.06.2018	01.01.-30.06.2017	индекс
Приходи од субвенции за работници	42.580,00	260.108,00	0,16
Приходи од претходно одложени приходи	2.602.486,00	23.483.777,00	0,11
Дополнително утврдени приходи од поранешни години, приходи од административни такси и приходи од минати години	62.030,00	75.585,00	0,82
Приходи од наплатени отпишани побарувања	0,00	177.472,00	
Вкупно	2.707.096,00	23.996.942,00	0,11

Финансиски приходи

Финансиски приходи кои ги има остварено ЈП Улицы и патишта Скопје се приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва кои за период од 01.01.-30.06.2018 година изнесуваат **13,00** денари, а за периодот од 01.01.-30.06.2017 година финансиските приходи по основ на банкарски камати изнесуваат **39,00** денари.

РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Вкупните расходи од работењето на ЈП Улицы и патишта - Скопје во периодот од 01.01.-30.06.2018 година изнесуваат **108.626.806,00** денари, а во периодот од 01.01.-30.06.2017 година изнесувале **122.822.381,00** денари (индекс 0,88).

Расходите од работењето ги сочинуваат трошоците направени во текот на оперативното работење и тоа:

РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	2018	2017	индекс
Трошоци за сировини и други материјали			
Трошоци за сировини и материјали	18.092.309,00	18.255.956,00	0,99
Трошоци за енергија	5.681.631,00	5.080.218,00	1,12
Трошоци за резервни делови	1.129.794,00	776.728,00	1,45
Трошоци за ситен инвентар, автогуми и сл.	324.674,00	112.716,00	2,88

ВКУПНО	25.228.408,00	24.225.618,00	1,04
Расходи од услуги со карактер на материјални трошоци			
Трошоци за поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	374.861,00	456.706,00	0,82
Услуги за одржување	408.081,00	385.066,00	1,06
Наемнини	39.000,00	362.542,00	0,11
Комунални услуги	70.428,00	126.067,00	0,56
Останати услуги	15.325.671,00	25.004.855,00	0,61
ВКУПНО	16.218.041,00	26.335.236,00	0,62
Трошоци за вработени	52.545.504,00	51.835.058,00	1,01
Амортизација на материјални и нематеријални средства	5.310.308,00	4.353.738,00	1,22
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни и нетековни средства		70.092,00	
Останати расходи од работењето	5.560.690,00	14.566.720,50	0,38
ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ			
Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2.341,00		
Останати финансиски расходи	3.761.514,00	1.435.919,00	2,62
ВКУПНО ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	3.763.855,00	1.435.919,00	2,62
ВКУПНО РАСХОДИ	108.626.806,00	122.822.381,00	0,88

Трошоци за сировини и други материјали:

- Трошоци за сировини и материјали опфаќаат потрошени материјали за производство на асфалт (битумен, ризла и екстра лесно гориво), потрошени материјали за светлосна сигнализација, потрошени материјали за хоризонтална и вертикална сигнализација (боја, сообраќајни знаци и сл.), потрошени материјали за одржување и чистење, потрошени средства за заштита при работа, потрошен канцелариски материјал, потрошен материјал за тековно одржување, потрошен материјал за чистење и одржување, потрошена хтз опрема.
- Трошоци за енергија се однесува на потрошена нафта, потрошени масла и мазива, потрошена електрична енергија, потрошена топлотна енергија и потрошено гориво за службените возила на ЈП “Улици и патишта” – Скопје.
- Трошоци за резервни делови се однесуваат на потрошени резервни делови за тековно одржување на возилата на ЈП Улици и патишта, други потрошени резервни делови.

- Отпис на ситниот инвентар се однесува на отписот на ситен инвентар на залиха, отпис на ситен инвентар во употреба и отпис на авто гуми.

Расходи од услуги со карактер на материјални трошоци:

- Трошоци за поштенски услуги, телефонски услуги и интернет се однесуваат на трошоци за телефонски услуги, трошоци за користење на мобилна телефонија и трошоци за поштенски услуги.
- Услуги за одржување се однесуваат на услуги за обезбедување на Асфалтна база, услуги за одржување на основни средства – транспортни и патнички возила и машини и други услуги за одржување.
- Наемнини се однесува на трошоци за изнајмување на деловен простор.
- Комунални услуги се однесуваат на трошоци за вода, трошоци за изнесување и собирање на смет, трошоци за гаражирање на возила.
- Останати услуги се однесуваат на извршување на градежно – занаетски работи, чистење на корито р. Вардар и нејзините притоки, како и на отворените канали на територија на Град Скопје со механизација, трошоци за регистрација, вода, смет и други услуги.

ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

Вкупните трошоци за вработени во периодот од 01.01.-30.06.2018 година изнесуваат 52.545.504,00 ден, а вкупните трошоци за вработени во периодот од 01.01.-30.06.2017 година изнесуваат 51.835.058,00 ден односно истите се зголемени за 710.446,00 ден (индекс 1,01). Трошоци за вработени кои ги има направено ЈП Улици и патишта се по основ на трошоци за бруто плата, трошоци за отпремнина при заминување во пензија, помош во случај на смрт на член од семејство, трошоци за дневници за службен пат во странство, трошоци за образование и усовршување на вработените и сл.

Трошоци за бруто плати

Трошоците за бруто плати за односниот период 2018 година изнесуваат 51.878.061,00 ден и се за 434.242,00 ден поголеми во однос на истиот период 2017 г. кога изнесувале 51.443.819,00 ден.

Вкалкулираните бруто плати ги опфаќаат: нето платите, надомести од личен доход за боледување, државен празник и годишен одмор, персоналниот данок од плати и придонесите за: здравствено, пензиско и инвалидско осигурување и придонес за вработување.

Во периодот 01.01.-30.06.2018 г нема привремено ангажирани работници со Одлука на Совет на Град Скопје ,додека во периодот 01.01-30.06.2017 г. пресметани се и трошоците за плати за лицата кои се привремено ангажирани за вршење на јавни работи од страна на

Градот Скопје почнувајќи од м.05/17. Истите се плаќаат од наменски средства кои Градот, согласно Одлука на Советот на Град Скопје и потпишан договор, секој месец ги префрла на сметката на ЈП Улици и патишта Скопје. За месец 05 и 06/2017 г. овој износ е **93.957,00 денари**.

Останати трошоци за вработени

Останати трошоци за вработени по основ на трошоци за отпремнина при заминување во пензија, помош во случај на смрт на член од семејство, трошоци за дневници за службен пат во странство, трошоци за образование и усовршување на вработените и сл. во периодот од 01.01.-30.06.2018 г. изнесуваат **667.443,00 денари**, а во 01.01.-30.06.2017 г. изнесуваат **297.282,00 денари** односно се зголемени за **370.161,00 денари** (индекс 2,24)

АМОРТИЗАЦИЈА

За периодот 01.01.-30.06.2018 г. пресметана е амортизација на материјалните и нематеријалните средства во износ од **5.310.308,00 денари**, а за периодот 01.01.-30.06.2017 г. пресметана е амортизација на материјалните и нематеријалните средства во износ од **4.353.738,00 денари**.

ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА ТЕКОВНИ И НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни и нетековни средства во периодот од 01.01.-30.06.2018 г. нема, но во периодот од 01.01.-30.06.2017 г. изнесува **70.092,00 денари**.

ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Останати трошоци од работењето на ЈП Улици и патишта Скопје се трошоци за надомест за членови на УО и НО, трошоци за репрезентација, трошоци за премии за осигурување, трошоци за платен промет, трошоци за членарини на стопански комори, трошоци за административни такси, трошоци за правни, адвокатски и нотарски услуги, трошоци за услуги за ревизија и проценка, преписи и преводи, вештачење, интелектуални услуги, трошоци за дневен печат, стручни списанија, судски трошоци, трошоци за извршители, трошоци за огласување, премии за осигурување на градежни објекти, премии за осигурување на транспортни средства и сл.

Останати трошоци од работењето на ЈП Улици и патишта Скопје во периодот од 01.01.-30.06.2018 г. изнесуваат **5.560.690,00 денари** и се помали за **9.006.030,00 денари** од останати трошоци од работењето во однос на периодот од 01.01.-30.06.2017 г. кои изнесувале **14.566.720 денари** (индекс 0,33). Истите подетално се прикажани во следната табела:

ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО	2018	2017	индекс
Трошоци за надомест на членови на УО и НО	817.786,00	785.439,00	1,04
Трошоци за репрезентација	118.907,00	165.625,00	0,72
Трошоци за премии за осигурување на градежни објекти и транспортни средства	163.166,00	246.382,00	0,66
Трошоци за платен промет во земјата и странство	90.918,00	110.684,00	0,82
Членарини на стопански комори, административни такси, останати давачки и сл.	66.911,00	72.331,00	0,93
Трошоци за интелектуални услуги	0,00	602.750,00	0,00
Правни, адвокатски и нотарски услуги	276.524,00	60.220,00	4,59
Услуги за ревизија и проценка	222.622,00	160.414,00	1,39
Услуги за преписи и преводи	47.190,00	41.388,00	1,14
Услуги за вештачење	8.000,00	0,00	
Услуги по договор за дело	810.294,00	287.872,00	2,81
Други интелектуални услуги (изработка на елаборати)	33.375,00	0,00	
Трошоци за претплата на дневен печат	9.440,00	0,00	
Трошоци за претплата на стручни списанија	35.007,00	43.334,00	0,81
Судски трошоци	1.222.495,00	125.755,00	9,72
Трошоци за извршители	241.490,00	111.606,00	2,16
Трошоци за огласување	100.565,00	250.841,00	0,40
Останати трошоци на работењето	0,00	0,00	
Трошоци за здравствен преглед на вработените	0,00	178.577,00	
Надомест на штети на физички лица	0,00	168.715,00	
Трошоци од минати години	1.296.000,00	11.154.787,50	0,12
ВКУПНО	5.560.690,00	14.566.720,50	0,38

ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

Финансиски расходи се расходите по основ на камати, курсни разлики односно затезни камати од ненавремено плаќање на јавни давачки и сл.

Вкупните финансиските расходи од работењето на ЈП Улицы и патишта Скопје за периодот од 01.01.-30.06.2018 година изнесуваат **3.763.855,00** денари и се поголеми за 2.327.936,00 денари од вкупните финансиски расходи за периодот од 01.01.-30.06.2017 година кои изнесуваат **1.435.919,00** денари (индекс 2,62).

4.2 БИЛАНС НА СОСТОЈБА**АКТИВА****НЕМАТЕРИЈАЛНИ И МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

Нематеријалните средства во периодот од 01.01.-30.06.2018 година изнесуваат **818.316,00 денари**, а во периодот од 01.01.-30.06.2017 година изнесуваат **988.428,00 денари** односно има намалување за **170.112,00 денари** (индекс 0,83).

Материјалните средства во 01.01.-30.06.2018 година изнесуваат **61.805.189,50 денари**, а во периодот од 01.01.-30.06.2017 година изнесуваат **66.632.091,50 денари** односно има намалување за **4.826.902,00 денари** (индекс 0,93).

ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Долгорочните финансиски вложувања на 30.06.2018 г. изнесуваат **684.990,00 денари** исто како и на 30.06.2017 г.

ЗАЛИХИ

Залихите за првото шестомесечие во 2018 година изнесуваат **30.049.526,00 денари** и се намалени за **9.034.902,00** во споредба со залихите за првото шестомесечие во 2017 година кога изнесувале **39.084.428,00 денари** (индекс 0,77). Во следната табела се прикажани залихите за првото шестомесечие во 2018 и 2017 година:

ЗАЛИХИ	01.01.-30.06.2018	01.01.-30.06.2017	индекс
Залихи на сировини и материјали	25.083.430,00	34.332.654,00	0,73
Залиха на резервни делови	3.216.515,00	3.260.813,00	0,99
Залиха на ситен инвентар	1.647.543,00	1.422.803,00	1,16
Ситен инвентар во употреба	722.384,00	706.292,00	1,02
Залиха на автогуми	102.038,00	68.158,00	1,50
Вредносно усогласување на залихите на ситен инвентар, амбалажа и автогуми	-722.384,00	-706.292,00	1,02
ВКУПНО	30.049.526,00	39.084.428,00	0,77

Сировини и материјали на залиха се состојат од залиха на: материјали на асфалтна база – битумен, ризла и екстра лесно, нафта, материјали за хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација – боја, сообраќајни знаци и слично, материјали за светлосна сигнализација – кабли, лантерни, сијалици и слично, материјали за тековно одржување, канцелариски материјали, средства за заштита при работа и други сировини и материјали.

Резервни делови на залиха се однесуваат на резервни делови во склад.

Ситен инвентар на залиха се однесува на ситниот инвентар и ХТЗ опремата ставена на залиха.

Ситен инвентар во употреба се однесува на специјален и универзален алат даден во употреба.

Амбалажа и автогуми на залиха ги опфаќаат автогумите на залиха.

Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар, амбалажата и автогумите се однесува на исправка на вредноста на ситен инвентар.

ПОБАРУВАЊА

Побарувања по основ на продажба

Побарувањата по основ на продажба за периодот 01.01.-30.06.2018 година изнесуваат **166.676.474,00 денари**, а за периодот 01.01.-30.06.2017 – **169.918.365,00 денари** и истите се намалени за **3.241.891,00 денари** (индекс 0,98). Во следната табела подетално се прикажани во следната табела:

Опис	01.01.-30.06.2018	01.01.-30.06.2017	индекс
Купувачи во земјата	126.423.738,00	129.106.242,00	0,98
Утужени побарувања	34.749.669,00	35.084.179,00	0,99
Утужени побарувања	5.629.225,00	5.629.225,00	1,00
Спорни побарувања	380.455,00	380.455,00	1,00
Застарени побарувања – неутужени пред 2010 година.	34.243.056,00	34.952.443,00	0,98
Вредносно усогласување на побарувањата	-34.749.669,00	-35.234.179,00	0,99
ВКУПНО:	166.676.474,00	169.918.365,00	0,98

Побарувањата од купувачи во земјата се однесуваат на побарувања по основ на санација на коловозна и тротоарска површина со асфалтна маса, коловоз од асфалт, тротоар од асфалт, машинско сечење на асфалт, раскопување асфалт, ископ, утовар и превоз на ископан материјал, редување на ивичњаци, демонтирање и монтирање на столбчиња, поставување на сообраќајни знаци, обележување на сообраќајници, одржување на светлосна сигнализација, поставување и фарбање на огради, одржување на сообраќајници во зимски услови и сл.

Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите се однесуваат на вредносното усогласување на побарувањата – ненаплатени утужени побарувања.

Побарувања по основ на данок

Побарувања по основ на данок во периодот од 01.01.-30.06.2018 година изнесуваат **4.874.592,50 денари** и се за **5.571.985,00 помали** во споредба со побарувањата по основ на данок во периодот од 01.01.-30.06.2017 година кога изнесувале **10.446.578,00 денари**. Ова се вид на тековни побарувања по основ на влезен данок за додадена вредност.

Побарувањата по основ на повеќе платен данок на добивка во периодот од 01.01.-30.06.2017 година изнесуваат **2.059.904,00 денари**, додека во истиот период во 2018 година вакви побарувања нема.

Во периодот од 01.01.-30.06.2018 година побарувањата по основ на повеќе платен персонален данок изнесуваат **561,00 денари**.

Краткорочни финансиски вложувања

Краткорочните финансиски вложувања за периодот од 01.01.-30.06.2018 година **510.000,00 денари** исто како и во 01.01.-30.06.2017 година и се однесуваат на дадени позајмици на Синдикатот на Јавното претпријатие.

Други краткорочни побарувања

Другите краткорочни побарувања за периодот од 01.01.-30.06.2018 година изнесуваат **68.285,00 денари**, а во периодот од 01.01.-30.06.2017 година изнесуваат **40.153,00 денари**. Останати побарувања од вработените и останати неспоменати краткорочни побарувања се однесуваат на побарувања од вработените по основ на надминат лимит на мобилен телефон, по основ на исплата на помош на вработени од благајна и сл.

Платени трошоци за идни периоди

По овој основ за периодот 01.01.-30.06.2018 г. пресметани се трошоци во износ од **2.887,00 ден**, додека во истиот период во 2017 г овој вид на трошок бил во износ од **557.806,00 ден**.

Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции

Побарувањата за дадени аванси, депозити и кауции за набљудуваниот период во 2018 година изнесуваат **1.239.324,00 ден** и се зголемени за **286.877,00 денари** во споредба со истите во периодот 01.01.-30.06.2017 г кога изнесувале **952.447,00 денари** и се однесуваат на аванси за сировини и материјали. Всушност не се работи за плаќање пред да се подигне стоката или да се изврши услугата, туку се работи за аванси од чисто книговодствен аспект – прокнижени се најпрво плаќањата, а потоа фактурите.

Парични средства

Паричните средства во благајна и на сметките во деловните банки на ден 30.06.2018 г. изнесуваат **3.326.827,50 денари**

Паричните средства во благајна и на сметките во деловните банки на ден 30.06.2017 г. изнесуваат **14.669.980,00 денари**, а се прикажани во следната табела:

Опис	2018	2017
Парични средства на трансакциони сметки	3.326.064,00	14.663.174,00
Парични средства во благајна	3.763,50	6.806,00
ВКУПНО	3.326.827,50	14.669.980,00

Трансакциските сметки ги опфаќаат сметките во деловните банки преку кои Јавното претпријатие “Улицы и патишта” - Скопје го врши платниот промет.

Преку денарската благајна се вршат следните видови на исплати на парични средства: трошоци за репрезентација, ситни набавки, сметки за патарина.

ПАСИВА**Капитал**

Капиталот во износ од **23.185.342,00 денари** на 30.06.2018 г. е на исто ниво како и на 30.06.2017 г. и ги претставува сопствените трајни извори на средства за работење на Јавното претпријатие “Улицы и патишта” - Скопје. Капиталот може да се користи за покривање на загубата, доколку резервите не се доволни за тоа.

Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва на 30.06.2018 г. изнесува **87.852,50 денари** исто како и на 30.06.2017 г. и претставува резултат - ефект од ревалоризацијата на нематеријалните и материјалните средства од минати години.

Резерви

Резервите на 30.06.2018 г. изнесуваат **751.613,00 денари** исто како во на 30.06.2017 г. и се формирани од остварената нето добивка и распоредената ревалоризациона резерва. Резервите можат да се употребат за покривање на загуба, штета од елементарни непогоди, а во случаи на инсолвентност може да се употребат за исплата на достасани обврски спрема добавувачи, исплата на плати и други обврски.

Обврски спрема добавувачите

Обврските кон добавувачите за периодот 01.01.-30.06.2018 година изнесуваат **89.654.674,00 денари** се помали за **11.304.707,00 денари** од обврските кон добавувачите за периодот 01.01.-30.06.2017 година изнесуваат **100.959.381,00 денари** и се состојат од:

опис	2018	2017	индекс
Обврски спрема добавувачи во земјата	88.978.490,00	94.248.551,00	0,94
Обврски спрема добавувачи во странство	1.023,00	5.820.854,00	0,00
Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки	675.161,00	889.976,00	0,76
ВКУПНО	89.654.674,00	100.959.381,00	0,89

Обврски спрема добавувачи се однесуваат на неизмирени обврски кон добавувачите за набавка на основни средства, материјали и стоки, како и добавувачите на услуги.

Останати краткорочни обврски

Останати краткорочни обврски за 2018 година изнесуваат **25.123.442,50** денари (2017 г. – 56.173.645,00 денари) и произлегуваат од:

Опис	2018	2017
Обврски за данок на додадена вредност	10.614.881,00	40.198.953,00
Обврски за даноци и придонеси од плати и на плати како и на другите примања од минати години	2.034.054	2.034.054,00
Обврски за даноци и придонеси од добивката	8.943.364,50	1.195.856,00
Обврски за останати неспомнати даноци, придонеси и други давачки	215.688,00	232.925,00
Нето плати	0,00	5.574.397,00
Надомест од нето плати	0,00	813.493,00
Даноци од плати	0,00	461.610,00
Придонеси од плати	0,00	2.363.536,00
Обврски спрема вработените по други основи и останати неспоменати краткорочни обврски	3.315.456,00	3.298.821,00
Вкупно:	25.123.443,50	56.173.645,00

Обврски за данок на додадена вредност се однесува на обврските за данок на додадена вредност од минати години по Решение од УЈП за плаќање на рати и за тековната година.

Обврски за даноци и придонеси од плати и на плати како и на другите примања се однесува на обврските за придонес за пензиско и инвалидско осигурување за 2005 г.

Обврски за даноци и придонеси од добивката се однесуваат на обврските за данок од добивка по годишна сметка за 2017 г и за претходни години по Решение за плаќање на рати од УЈП.

Обврски за останати неспомнати даноци, придонеси и други давачки се однесуваат на пресметан персонален данок за исплатени надоместоци на членовите на Управен одбор и Одборот за материјално – финансиско работење, договор на дело, хранарина, услуги за превод.

За разлика од 30.06.2017 г кога постои обврска за неисплатени плати (нето плата, надоместоци, придонеси и даноци од плата) во износ од 9.213.036,00 ден, на

30.06.2018 г. ваква обврска нема, односно Претпријатието првпат по неколку години редовно ги исплаќа платите на вработените.

Обврски спрема вработените по други основи и останати неспоменати краткорочни обврски се однесуваат на обврски спрема вработените по основ на надоместоци за хранарина и превоз од и до работа од минати години, отпремнина за заминување во пензија и обврски за надоместоци на членовите на Управен одбор и Одборот за материјално – финансиско работење.

Одложени плаќања на трошоци (ПВР)

Одложените плаќања на трошоците за период 01.01.-30.06.2018 година изнесуваат **16.204.657,00 денари** и се помали за **12.790.836,00 денари** од одложените плаќања на трошоците за 01.01.-30.06.2017 година изнесуваат **28.995.493,00 денари** и се однесуваат на пресметани трошоци за набавка на материјали и на Одложено признавање на приходи (субвенции за основни средства и за ЦУКС).

Пренесена загуба

Пренесената загуба на 30.06.2017 година изнесува **299.976,00 денари**, а на 30.06.2018 година загубата е целосно покриена.

Добивка

Јавното претпријатие “Улицы и патишта” - Скопје на 30.06.2018 година го завршува своето работење со позитивен финансиски резултат – добивка во износ од **33.998.498,00 денари**, а на 30.06.2017 година добивката изнесувала **97.092.863,00 денари** што покажува дека добивката за односниот период во 2018 година е намалена за **63.094.365,00 денари** (индекс 0,35)

ЗАВРШЕН ДЕЛ

Податоците изнесени погоре во текстот покажуваат дека во првото полугодие од 2018 г. Јавното претпријатие Улицы и патишта Скопје споредено со истиот период во 2017 г. ги покажува следниве резултати:

- Вкупните приходи во периодот 01.01.-30.06.2018 г. изнесуваат **142.625.304,00 денари** и се помали за **77.289.940,00 денари** од приходите остварени во периодот 01.01.-30.06.2017 г. кога тие изнесувале **219.915.244,00 денари** (индекс 0,65).
- Вкупните расходи во периодот 01.01.-30.06.2018 г. изнесуваат **108.626.806,00 денари**, и се помали за **14.195.575,00 ден** од расходите во период 01.01.-30.06.2017 г. **122.822.381,00 денари** (индекс 0,88).

- Во периодот 01.01.-30.06.2018 г реализирана е **добивка** во износ од **33.998.498,00** ден, за разлика од периодот од 01.01.-30.06.2017 г. кога добивката изнесувала **97.092.863,00 денари** односно остварена е добивка помала за **63.094.365,00 денари** (индекс 0,35).

В.Д.ДИРЕКТОР
Сенад Смаиловик

